

ТРКА НА 3-6-9 СО ПРЕЧКИ

НАБЉУДУВАЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦИ ОД ПЛАНОТ 3-6-9



73
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ


41%
исполнети

14%
неисполнети

16%
делумно исполнети

29%
немерливи

Планот 3-6-9 е вонреден реформски план на Владата на Република Македонија составен од 73 активности поделени во 11 приоритетни области чие спроведување треба да доведе до враќање на безусловната препорака за отпочнување на преговорите за членство на Република Македонија во Европската Унија.



Врз основа на методологијата за следење на имплементацијата на Планот 3-6-9 изработена од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС) утврди дека од вкупно 73 активности:

30 активности (41%) се исполнети; 12 активности (16%) се делумно исполнети; 10 активности (14%) се неисполнети; и 21 активност (29%) се немерливи.



Во делот на **ЗАКОНОДАВНАТА ВЛАСТ** во областа **Собрание** од предвидените 9 активности, 3 се исполнети, а 6 се немерливи.



Во делот на **БЕЗБЕДНОСНИТЕ И РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ** од вкупно 6 предвидени активности, 3 се исполнети, 1 е делумно исполнета 1 е неисполнета и 1 е немерлива.



Во делот на **СУДСКАТА ВЛАСТ**, од вкупно 13 предвидени активности, 6 се исполнети, 3 се делумно исполнети, 1 е неисполнета, а 3 се немерливи.



Во делот на **РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА**, од вкупно 7 предвидени мерки, 4 се исполнети, а 3 се немерливи.

ПРОБЛЕМ – НЕМЕРЛИВОСТ

Пример, во делот на судството, предложена е активност која гласи:

Владата го охрабрува Судскиот совет да ги поттикне судиите за сите евентуални случаи на политички или друг вид притисок, веднаш да го информираат Судскиот совет, Здружението на судии и медиумите, а доколку притисокот доаѓа од Јавен обвинител, веднаш да информираат во Советот на јавни обвинители и медиумите.



активности за кои нема кредибилни извори преку кои ќе се оцени во која мера се спроведени.



активности кои не се јасно формулирани поради што не може да се најдат показатели за исполнувањето.



активности кои по својата природа се само редовни активности на надлежните институции.

Следењето на имплементацијата на активностите предвидени во делот 3 од Планот 3-6-9 е дел од проектот 'Perform on Reform' спроведуван од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер.

<http://idscs.org.mk/mk/2017/11/27/следење-на-спроведувањето-на-реформи/>